

ЉУБЕ БОШКОСКИ - ХЕРОЈ НАД ХЕРОИТЕ

А
М
У
Н
Е

Во САД живеам повеќе од десет години, меѓутоа тоа не значи дека не сум во перманентен контакт со својата родна гротка. Мојата татковина, Македонија, ја гледам како идна членка на европското семејство, демократска, самоуправна, самостојна. Во неа израснав, се школував и бев воспитуван во духот - каде и да се наоѓам да бидам само Македонец. А, не како предавникот, изродот Јован Вранишкоски, Македонец, роден во Битола, а направи такви тешки злodela против своите - Македонците. На таквите како него местото им е таму каде што се наоѓаат, а за сите оние кои прават притисок тој да биде ослободен, мислам дека и тие се наши непријатели.

Целосна спротивност на овој изрод е големиот македонски патриот, поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски, кој потекнува од с. Челопек - Тетовско. Тој е еден од многуте Македонци, кој се докажа пред јавноста дека иако живееше во друга држава, кога на Македонија ѝ беше најтешко, сепак беше присутен во неа за нејзината одбрана. Бошкоски беше во барутниот виор во конфликтот во 2001 година во Западна Македонија, против Албанците кои не знаеја што сакаат.

Овде, кај нас, од македонскиот печат доаѓа само реномираниот неделник "Македонско сонце", така што, главно, од него се запознаваме со различни податоци за родната Македонија, за дијаспората и за сите збиднувања од сферата на општествениот живот.

Ја добив и ја прочитав книгата со автентичен мемоарски материјал од првиот македонски претседател Киро Глигоров, како и книгата од Стојан Андов. Мислам дека и двете имаат големи вредности, каде се прикажани нивните активности низ животот за македонската држава. Пред еден месец ја добив и кни-

гата од Љубе Бошкоски "Мојата борба за Македонија", издадена во 2004 година. Книгата ја прочитав со особено задоволство и внимание, при што дојдов до заклучок дека овој автор беспрекорно, со голем елан и исклучителен патриотизам придонел и дал многу вредности за својата татковина. Според мене, Бошкоски е меѓу оние кои можат да се именуват како херои, кои застапаа на браникот на татковината во одбрана на суверенитетот и слободата на македонската држава.

Од разговорите со многумина нашинци дојдени во САД дознав дека и покрај многубројните загинати бранители, како и живи сведоци на овој конфликт, Бошкоски бил застрашуван со атентат при движењето низ борбените терени. Јас него го сметам за човек со правилна визија, личност која мисли само за одбраната на својот народ и држава, човек кој во никој случај не е виновен за ништо. Искрено се надевам дека, и покрај тоа што денес се наоѓа во Хаг, ќе дојде време кога и таму ќе победи и ќе биде слободен, затоа што е чист како солза.

Очигледно во ова здание Љубе има многу вредности, кои ќе останат како трајно сведоштво и како дел од новата историја на Македонија за идните генерации, со неговото решително и бестрашно влегување во огнот кој се распламти во Западна Македонија, именувајќи го и Али Ахмети како единствен кој знае за киднапираните Македонци, кои и до денес сè уште не се пронајдени, што е најстрашно за нивните роднини и пријатели. Чудно, но во својата книга тој не го спомнал Арбен Џафери, кој беше со клапата на неговиот лидер

на партијата Љубчо Георгиевски, како и многу други личности од албанскиот блок кои им пркосеа на системот и на демократијата на македонската држава. Застапени се критики кон другата македонска партија, критики кои се позитивни, а не злонамерни. Идеите на сите партии се со иста цел - за подобро утре на Македонија. Исто така, Бошкоски во книгата го крева до небо својот тогашен премиер, како најголем политичар во македонската историја, а добро знаеме што тој ветуваше, а што направи. Сепак, книгата претставува збир на голем број вредни податоци за најтешките моменти од македонската историја во поново време.

Не е грешка што Љубе Бошкоски во својата книга ги ставил и неговите предци, но на истите тие страници би требало да најде место и да ја дополни со она највредното а неповратно.

Тоа се фотографиите, имињата и презимињата од загинатите херои. Голема благодарност до неделникот "Македонско сонце", кој им оддаде должна почит објавувајќи ги, а за десетте загинати прилепчани кај Карпалак Наташа Мирческа во 2002 година ја издаде брошурата "Вистината за Карпалак", која ќе остане вечен сведок за овој немил настан.

Македонија имала, има и ќе има дејци како Љубе Бошкоски. Хашкиот трибунал мора да увиди и да донесе праведна одлука во корист на Љубе Бошкоски за неговата правилна борба за одбрана на својот - македонскиот народ, а истото тоа се однесува и за Јохан Тарчулоски.

**Ламбе Мартиноски,
Њујорк, САД**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.